

Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош**

I.1.2) Адреса: **ул. 11 Октомври број 36**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:





I.1.5) Лице за контакт: **Елизабета Саздовска**, адреса на е-пошта: **elizabetha.sazdovska@aaipa.gov.mk** телефон/факс: **02/3215621/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:


Државни органи - Економија и финансии




ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на артикли за бифе	15980000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари		
Набавка на информатичка опрема	30200000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Набавка на канцелариски материјали	30192000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на тонери и друг потрошен материјал	30125110-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
	30125120-8					
	30125000-1					
Набавка на средства за хигиена	33760000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на гориво за службени моторни возила за период од 2 години	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуга за регистрација на моторни возила - технички преглед за период од 2 години	71631200-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуга за ревизија на финансиските извештаи на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за 2020 година	79212000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		 
Набавка на услуга за тековно одржување на хигиена во деловните простории за период од 2 години	90900000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април		
Набавка на услуга за одржување на софтвер за електронска архива	72260000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на здравствени услуги - систематски прегледи за вработените	85100000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на услуга за поштенски услуги - брза пошта меѓународна достава на писма и пратки	64110000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни		
Набавка на услуга за одржување на апликативен софтвер за сметководство за период од 2 години	72250000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември		
Набавка на услуга за осигурување на опрема и моторни возила	66510000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Не се пронајдени соодветни записи						

Датум на првична објава на ЕСЈН **19.01.2021**

Датум на објава на верзија **19.01.2021 01:47**